

# МАПИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ НУДАТ УСЛУГИ ЗА МЛАДИ И СПЕЦИЈАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Јануари 2019



The Project is funded  
by the European Union



## Содржина

1. Вовед.....	3
2. Методологија.....	4
3. Преглед на мапирани граѓански организации кои нудат услуги за млади и специјални институции по региони.....	6
4. Заклучок.....	77
5. Препораки.....	84



The Project is funded  
by the European Union



## Вовед

Ова истражување или мапирање го спроведува Центар за младински активизам ЦМА-Крик, како дел од проектот Младинско учество за СИТЕ!, во рамки на проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“.

Проектот кој го спроведува ЦМА Крик има за цел да придонесе кон создавање на силно, инклузивно општество во кое младите луѓе со и без попреченост целосно учествуваат и придонесуваат во неговото развивање, развивајќи се на лично и социјално ниво.

Проектот се состои од 3 тематски блокови. Првиот блок се состои од истражување/мапирање на граѓански организации и специјални институции на национално ниво. Документот што ќе произлезе од процесот ќе биде споделен со сите релевантни чинители.

Вториот блок се состои од 3 младински програми кои ќе се спроведуваат во 3 специјални училишта од Скопје. Програмите вклучуваат едукативни работилници, активности на отворено и неформални дружби на млади со и без попреченост.

Третиот блок содржи мапирање на позитивни приказни на млади со попреченост, кои преку аудиовизуелен материјал ќе бидат прикажани во 8 градови низ Македонија.

Мапирањето на граѓански организации кои нудат услуги за млади и специјални институции се јави како потреба од 6 годишното работење на ЦМА Крик. Генералната слика која се среќава во државата е дека младите со попреченост многу тешко можат да добијат пристап до понудата на младинска работа и активностите кои граѓанските организации ги нудат за млади. Затоа тие се зависни од понудата на активности која доаѓа од



The Project is funded  
by the European Union



специјалните институции (дневни центри, специјални училишта и слично) Преку овој документ, ЦМА Крик цели да ја поттикне соработката помеѓу овие чинители на национално ниво, како би се овозможил пристап на младите со попреченост во овие активности, но и би се подобрил квалитетот на активностите и капацитетите на граѓанските организации за работа со овие лица.

Понатаму, преку овие соработки би се зголемила свесноста за унапредување на социјалната инклузија во општеството, но и практичната примена.

Проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“ трае четири години, тој е поддржан од Европската комисија, а ги вклучува организациите: Ана и Владе Дивац Фондација – Ana and Vlade Divac Foundation (Србија), Прима асоцијација – Prima Association (Црна Гора), Центар за промена и менаџмент на конфликт – Center for Change and Conflict Management (Албанија), Фондација за волонтирање – Community Volunteers Foundation, како и Младиинфо Интернационал (Македонија). Целта на проектот е да се поттикнат младите луѓе да делуваат во нивната локална заедница и преку кампањи за застапување да се приближат и вклучат во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Во рамки на овој проект, како регрантисти, ЦМА Крик го спроведува проектот “Youth Participation for ALL”. Главната цел на проектот е да придонесе кон создавање на силно, инклузивно и демократско општество во кое младите луѓе се целосно вклучени и помагаат во неговиот развој, развивајќи се себе си на лично и социјално ниво.”



The Project is funded  
by the European Union



## Методологија

Собирањето на информациите се одвиваше во две фази. Првата фаза траеше од септември до ноември, при што беа контактирани специјалните институции, општините и министерството за труд и социјална политика и министерството за образование и наука, под чија капа се наоѓаат овие институции.

Овој процес делумно се пролонгира, имајќи ги предвид респонзивноста на државните институции и отвореноста на дел од нив.

Втората фаза опфаќаше собирање на информации од граѓански организации. Беше објавен онлајн прашалник кој беше испратен до членките на Национален младински совет на Македонија, Сојуз за младинска работа, Црвен Крст на Република Македонија и општинските организации, Сојуз на извидници на Македонија и извиднички одреди и коалиција СЕГА. Од прашалникот беа собрани квантитативни и квалитативни податоци, кои беа предмет на понатамошна обработка.

До последниот ден, податоци се собрани од 67 граѓански организации, 25+2 дневни центри за лица со попреченост и 8 специјални училишта.

Освен прашалникот, субјектите беа контактирани и телефонски. Во делот со заклучоци, може да се пронајдат графици со сумирани податоци од прашалниците.



The Project is funded  
by the European Union



# Преглед на мапирани граѓански организации кои нудат услуги за млади и специјални институции по региони



The Project is funded  
by the European Union



## Пелагониски регион



The Project is funded  
by the European Union



## Акција плус Ресен

Ул. Наум  
Божиновски  
бр.13 7310 Ресен

078 625 966  
акцијаplusresen@g  
mail.com

Целна група:  
млади  
средношколци

Вид на активности:  
Неформално образование  
и слобода на изразување

Работно време:  
понеделник до  
петок од 10:00 до  
17:00

## Општинска Организација Црвен Крст Ресен

ул. Мите  
Богоевски 49а  
Ресен

070269 146  
resen@redcross.or  
g.mk

Целна група:  
млади  
волонтери

Вид на активности:  
Неформално  
образование  
клуб на млади

Работно време:  
понеделник до  
петок од 08:00 до  
16:00



The Project is funded  
by the European Union





**Дневен центар  
за лица со  
интелектуална  
и телесна  
попреченост -  
Битола**

Е пошта  
dnevententa  
r\_bitola@yahoo.com

Број на  
корисници  
од 21 до 25

ул. Васко  
Каранѓелевс  
ки бб, Битола

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
071 242-  
448

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
06:30 до  
15:30

Активности во центарот:  
Социјална инклузија  
Стручен третман  
Работно оспособување  
Мулти-сензорна  
стимулација  
Спортско-рекреативни  
активности  
Воспитни активности



The Project is funded  
by the European Union



Together Macedonia

ул. Анести Пановски  
бр.111, Битола

078 208-567  
togethermacedonia  
@gmail.com

Целна група:  
деца и млади

Вид на активности: Неформална  
едукација  
Професионален развој  
Активности на меѓународно ниво

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00  
(флексибилно)

Младински културен центар - Битола

ул. Цар Самоил  
бр.29, Битола

047 233-020  
mkcibt@t-home.mk

Целна група:  
деца и млади

Вид на активности:  
Неформална едукација  
Волонтерство  
Младински активизам  
Информирање на млади

Работно време:  
понеделник до  
петок од 09:00 до  
16:00



The Project is funded  
by the European Union



Здружение за младински активизам МЛАДИНСКА ВИЗИЈА  
Битола

ул. Анести Паневски  
бр. 23/4, Битола

078 232 582  
jasmina\_bozinovska@  
yahoo.com

Целна група: млади

Вид на активности:  
Младински активизам  
Активности на локално ниво

Работно време:  
(флексибилно)

Форум на млади - Битола

Ул. Солунска бр.  
245, Битола

070 761-805  
Е пошта  
youthforumbitola@g  
mail.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Едукативни активности

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



ИМКА

Ул. Генерал Васко  
Каранѓелевски  
1/3/42, Битола

047 610-669  
Е пошта  
contact@ymcabitol  
a.org.mk

Целна група:  
млади од 12 до 25  
години

Вид на активности:  
Неформална едукација

Работно време: од  
понеделник до  
петок  
од 10:00 до 16:00

Здружение за граѓански активизам Форум 16 Битола

ул. Новачки пат  
бр. 16 Битола

078 535 606  
Е пошта  
contact@forum16.eu

Целна група:  
Млади, граѓани од  
Битола,  
пелагониски и  
југозападен регион

Вид на активности:  
младински програми, по hate  
speech movement, Еразмус+,  
едукативни, уметнички,  
неформално образование

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија

ул. Солунска  
бр. 151 Битола

071 369 679  
Е пошта  
info@sferamakedonija.org

Целна група:  
млади 16-30 години,  
невработени - со и  
без едукација

Вид на активности:  
преквалификација,  
неформално образование,  
мобилност, уметнички,  
спортски, екологија, вештини  
за вработување

Работно време:  
09:00 - 16:00

Лоесје Битола

ул.  
Илинденска  
172 Битола

078730543  
Е пошта  
loesjebitola@gmail.com

Целна група:  
Млади со ограничени  
можности 18-30, мигранти и  
жители со мигрантска  
позадина, жени од  
маргинализирани групи

Вид на активности:  
Лоесје креативни работилници,  
мобилност и личен развој

Работно време:  
08:00 - 13:00



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за деца и  
младинци со  
попреченост -  
Крушево**

Е пошта  
dckrusevo@y  
ahoo.com

Број на  
корисници  
од 11 до 15

ул. 8  
Септември  
бб,  
Крушево

Вид на  
попреченост -  
интелектуална

Контакт  
телефон  
071 261-  
234

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:30 до  
15:30

Активности во центарот:  
Воспитно едукативно  
активности  
Социјални вештини  
Стекнување на културни  
навики



The Project is funded  
by the European Union



Младински сојуз - Крушево

ул. Мише Ефтим 1а,  
Крушево  
ул. Роза Луксембург  
21/4, Скопје

contact@youthallian  
ce.org.mk  
+389 48 476 766  
+389 2 3120 214

Целна група:  
млади

Вид на активности:

Неформална едукација преку  
различни активности (обуки,  
работилници, семинари,  
конференции). Волонтерски  
стаж и пракси.

Работно време:  
09:00 - 17:00

Извиднички одред „Стара Корија“ Крушево

ул. Никола  
Ѓурковиќ бр.15-а,  
Крушево

stara.korija@yahoo.com  
+389 71 294 550

Целна група:  
7-77 години

Вид на активности:

Неформална  
едукација со  
примена на  
ИЗВИДНИЧКИ МЕТОДИ

Работно време:  
Флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



Клуб на млади на Црвен Крст на РМ Општинска организација  
Крушево

Илинденска бб  
Крушево

Е пошта  
krusevo@redcross.org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Крводарителски  
акции и едукативни  
и волонтерски  
активности

Работно време:  
Флексибилно

Здружение на млади Инфофронт Прилеп

ул. Андреј  
Слабејко бб,  
Прилеп

Е-mail:  
infofrontprilep@gmail.com;  
Телефон: 070/719-945

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
Поттикнување на  
младински  
активизам

Работно време:  
Флексибилно



The Project is funded  
by the European Union





**Дневен центар  
за лица со  
ментална и  
телесна  
попреченост  
„Суница“ -  
Прилеп**

Е пошта  
dneventcentarzuni  
ca@yahoo.com

Број на  
корисници  
од 16 до 20

ул.  
Александар  
Македонски  
бр. 424,  
Прилеп

Вид на  
попреченост -  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
048 421-168;  
076/ 469-863

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:30 до 15:30

Активности во центарот:  
Стекнување животни  
вештини и  
осамостојување  
Зголемување на  
социјалната инклузија на  
корисниците



The Project is funded  
by the European Union



Асоцијација за правата на деца и млади со посебни потреби „ Ластовица “ подружница Прилеп

ул. „Јане  
Сандански “ 81  
Прилеп

078 612 712  
Е пошта  
svetpp@yahoo.co  
m

Целна група:  
Деца и млади со  
посебни потреби

Вид на активности:  
Едукативни и  
културни  
активности

Работно време:  
понеделник и петок од 10:00 -  
13:00 и 16:00-18:00,  
останатите денови попладне

Коалиција СЕГА

ул. „Цар Самоил“  
бр. 18, Прилеп

048 429 390  
Е пошта  
zoran@sega.org.m  
k

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
Поддршка во личен и  
професионален развој;  
Информирање; Обука; Совети;  
Застапување.

Работно време:  
09:00 - 16:30



The Project is funded  
by the European Union



## Извиднички Одред „Феникс“ Прилеп

ул. „Блага Ружето“  
бр. 76, Прилеп

+389 71 398 712  
Е пошта  
iofeniks@hotmail.com

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
извидништво, неформално  
образование

Работно време:  
флексибилно

## Црвен Крст на РМ Општинска организација Прилеп

ул. Јоле Андоноски  
5 а Прилеп

Тел. бр  
048 424 710

Целна група:  
сите граѓани

Вид на активности:  
крводарителски, волонтерски и  
едукативни активности

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



## Полошки регион



The Project is funded  
by the European Union



Општинска Организација Црвен Крст Гостивар

ул. „Мајор Седар  
Филиповски“ бр. 12  
Гостивар

042216488  
Е пошта  
gostivar@redcross.  
org.mk

Целна група:  
Млади, волонтери

Вид на активности:  
Клуб на млади, неформално  
образование

Работно време:  
08:00 - 16:00

Youth Empowerment Platform

ул. Мајор Чеде  
Филиповски бр.158,  
Гостивар

078/258-660  
Е пошта  
atibearifi@hotmail.  
com

Целна група:  
Млади, волонтери

Вид на активности:  
неформално образование

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



Црвен крст на Република Македонија Општинска  
организација Гостивар

ул. „Мајор Седар  
Филиповски“ бр. 12  
Гостивар

042216488  
Е пошта  
gostivar@redcross.  
org.mk

Целна група:  
Млади, волонтери

Вид на активности:  
Клуб на млади, неформално  
образование

Работно време:  
08:00 - 16:00



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
интелектуална  
и телесна  
попреченост -  
Тетово**

Е пошта  
centar\_dnev  
en@yahoo.c  
om

Број на  
корисници  
од 16 до 20

ул. Браќа  
Миладинови  
бб, Тетово

Вид на  
попреченост -  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
044 338-  
665

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:30 до 16:30

Активности во центарот:  
Стекнување на животни  
вештини  
Социјализација



The Project is funded  
by the European Union



## Здружение Мултикултура

Ул.Дервиш Цара  
5/2-2 Тетово

044 377-775  
Е пошта  
info@multikultura.org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Едукативни активности  
Волонтерство

Работно време:  
понеделник до  
петок  
од 09:00 до 17:00

## Младинска алијанса - Тетово

Ул. Јане  
Сандански бр.  
119/15, Тетово

070/209-915  
Е пошта  
mladinskaalijansa@yahoo.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Едукативни активности на  
локално и меѓународно  
ниво

Работно време:  
понеделник до  
петок  
од 10:00 до 18:00



The Project is funded  
by the European Union





Центар за едукација и развој - ЦЕД, Теарце

Ул. 12-24, Теарце,  
Тетово

070 838-148  
Е пошта  
info@ced.org.mk

Целна група:  
млади од 18 до  
26 години

Вид на активности:  
Едукативни активности  
Кариерен развој

Работно време:  
од понеделник до  
петок  
од 09:00 до 17:00

Центар за развој и унапредување на јавниот живот

ул. „Кузман Јосифовски-  
Питу“  
бр.51 Тетово

071311380  
Е пошта  
cruzte@yahoo.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
работилници, обуки, културни и  
социјални настани,  
консултации и дрг.

Работно време:  
од понеделник  
до сабота  
од 09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



## Сонце

ул. Крушевска  
Република  
бр.381/3, Тетово

044/352-390  
Е пошта  
info@sonce.org.mk

Целна група:  
Млади лица

Вид на активности:  
Зајакнување на капацитетите на  
младите и нивно

Работно време:  
09:00-17:00

## American Corner

Бул.Илирија бб,  
Тетово

044/332-183  
Е пошта  
actetovo@yahoo.  
com

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
неформално образование

Работно време:  
08:00 - 16:00



The Project is funded  
by the European Union



## Артал

/

071/519-665  
Е пошта  
shkelzen.pajaziti@  
gmail.com

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
неформално образование

Работно време:  
Флексибилно

Центар за Балканска соработка Лоја  
Center for Balkan Cooperation Loja

ул. Илинденска бр 18 а Тетово

Е пошта  
lojaculture@gmail.com;  
lojacenter@gmail.com  
Тел. бр.  
044 352 970

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Едуктавни активности, младинско  
учество и младински политики и  
креативни работилници

Работно време:  
од понеделник  
до сабота  
од 09:30 до 16:30



The Project is funded  
by the European Union



## Североисточен регион



The Project is funded  
by the European Union



Регионална Ромска образовна младинска асоцијација

Ул. Тошо Куковски  
бб, Кратово

078 424-180  
Е пошта  
info@rromasn.org

Целна група:  
млади

Вид на активности:

Едукативни активности на локално и  
меѓународно ниво

Заштита на човекови права и  
дискриминација

Сеопфатно сексуално образование

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
ментална и  
телесна  
попреченост -  
Крива Паланка**

Број на  
корисници  
од 21 до 25

ул. Св.  
Јоаким  
Осоговски  
бр. 40,  
Крива  
Паланка

Вид на  
попреченост -  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
031 374-  
920

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
08:30 до  
16:30

Активности во центарот:  
Стекнување на животни  
вештини  
Едукативни и креативни  
работилници  
Социјализација  
Развивање на  
психомоторика



The Project is funded  
by the European Union



Општинска Организација Црвен Крст Крива Паланка

ул. „Јоаким  
Осоговски“  
бр. 159  
Крива Паланка

031 375 131  
Е пошта  
krivapalanka@redcross.org.  
mk

Целна група:  
млади, волонтери

Вид на активности:  
Неформално образование  
Клуб на млади

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 08:00 до 16:00

Центар за младински иницијативи Цик Цак

ул. 8ми  
октомври 40 а  
Крива Паланка

centar.cik-  
cak@outlook.com  
petrovski\_dimitar@yahoo.c  
om  
070 255 048

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Едукативни активности и културни  
настани, младинско учество на  
локално ниво

Работно време: од  
понеделник до петок  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union





Здружение Центар за интеркултурен дијалог

ул. Вук Караџиќ 19А,  
1300 Куманово

071 390 192  
info@cid.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности: Систем за  
подршка на млади-Младински  
центар Мулти Култи  
Едукативни активности на локално и  
меѓународно ниво

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 16:00

Инклузива Куманово

ул. Октомвриска  
револуција бр. 56  
1/1 Куманово

inkluziva@gmail.com  
Тел бр.  
076 279 662

Целна група:  
Лица со  
попреченост

Вид на активности: Персонална  
асистенција на лица со  
попреченост, советодавни услуги,  
вклучување во општествениот и  
политички живот на лица со  
попреченост

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 16:00



The Project is funded  
by the European Union



Црвен Крст на РМ Општинска организација Куманово

11ти октомври бр. 4  
Куманово

Тел бр.  
031 424 179  
kumanovo@redcross.  
org.mk

Целна група: млади

Вид на активности: Крводарителски  
акции, волонтерски и едукативни  
активности

Работно време:  
флексибилно

Центар за рурален развој Бујрум

607 66 МЗ Проевце,  
Куманово

Тел бр.  
077576789  
bujrumcenter@gmail.  
com

Целна група: Млади  
од рурални средини

Вид на активности: Активности за  
едукација и зголемување на  
капаците, младинско учество,  
активизам, волонтерство

Работно време:  
понеделник до петок  
10:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



## Вардарски регион



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union



Фондација „Фокус“ Велес

ул. Солунска  
бр.2А, Велес

043 221-583

Е пошта:  
contact@focus.org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности: Локални активности за заштита на човекови права, демократија, социјално претприемништво, економски развој

Работно време:  
понеделник до петок од 08:30 до 16:30

Извиднички Одред Димитар Влахов - Велес

Трајко Панов  
22/ПФ 85 1400  
Велес.

070265250

Е пошта  
scoutveles@gmail.com

Целна група:  
деца и млади до 24 години

Вид на активности: активности во природа, логорување и неформално образование

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



Општинска Организација Крвен Крст Велес

ул. „8ми  
Септември“  
166а - Велес

043231537  
Е пошта  
veles@redcross.or  
g.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
неформално образование  
клуб на млади

Работно време:  
08:00 - 16:00

Здружение за грижа на лица со посебни потреби  
„Надеж“

ул. Александар  
Македонски  
бр.72А, Градско

078/441-443  
Е пошта  
violeta\_gerasimov  
a@hotmail.com

Целна група:  
Деца и младинци  
со посебни  
потреби

Вид на активности:  
Социјализација на децата и  
младите со посебни потреби

Работно време:  
Флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
интелектуална  
или телесна  
попреченост -  
Кавадарци**

Е пошта  
dnevententa  
rkavadarci@y  
ahoo.com

Број на  
корисници  
од 11 до 15

ул. Браќа  
Ѓунови бр.11,  
Кавадарци

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
072 277-  
517

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
08:30 до  
16:30

Активности во центарот:  
Работа со корисници,  
родители и локална  
заедница  
Развој на животни  
вештини  
Развивање на психо-  
моторика  
Креативни работилници



The Project is funded  
by the European Union



Совет за превентива за малолетничка деликвенција - СППМД

ул. Западен  
булевар бб,  
Кавадарци

078 307-770  
youth@sppmd.org.mk

Целна група:  
деца и млади

Вид на активности:  
Неформална  
едукација

Работно време:  
понеделник до петок од  
09:00 до 17:00

Младинска Асоцијација Креатив

ул. „Никола  
Вукомировиќ“ 23/3  
Скопје

072 318 459  
Е пошта  
lazov@kreativ.com

Целна група:  
млади од 12 до 26  
години

Вид на активности:  
Младинска работа  
Неформална едукација  
Уметничко изразување  
Лидерство и развој на млади

Работно време:  
понеделник до петок од  
09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union





Центар за помош на лица со ментален хендикеп  
„Порака“ Неготино

ул. Киро Крстев  
бр.15, 1440  
Неготино

075/457-342  
Е пошта  
gorda\_traj@yahoo  
.com

Целна група:  
Лица со  
интелектуална  
попреченост

Вид на активности:  
Едукативни и креативни  
работилници, работна окупација,  
социјализација и развивање на  
моториката

Работно време:  
08:30-16:30



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
телесна и  
интелектуална  
попреченост -  
Свети Николе**

Е пошта  
jumcsrSvetiNik  
ole@mtsp.go  
v.mk

Број на  
корисници  
од 16 до 20

ул. Велко  
Влаковиќ  
бр. 38,  
Свети  
Николе

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
032 610-  
305

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:30 до  
15:30

Активности во центарот:  
Социјализација  
Работно оспособување  
Креативни работилници



The Project is funded  
by the European Union



## Организација на жените на општина Свети Николе

Ул. Ленинова бр. 1-  
1/4, Свети Николе

032 444-620

Е- пошта  
womsvetinikole@yahoo.com

Целна група: деца,  
млади и жени

Вид на активности:  
Подобрување на условите за  
здравствена заштита кај деца,  
млади и жени

Заштита на човекови права  
Вклучување во општеството

Работно време: од  
понеделник до  
петок

од 09:00 до 16:00

## Извиднички Одред Гоце Делчев - Свети Николе

Плоштад Илинден  
бб, Свети Николе.

077725664

Е пошта  
izvidnickiodredgocedelcev@yahoo.com

Целна група: деца  
од 7 години  
нагоре, млади и  
возрасни

Вид на активности:  
извидништво, волонтирање,  
неформално образование

Работно време:  
17:00 - 20:00



The Project is funded  
by the European Union



Општинска Организација Црвен Крст Свети Николе

ул. „Филип Втори“  
бр.38 Свети Николе

032443171  
Е пошта  
svetnikole@redcross.org.mk

Целна група:  
млади, волонтери

Вид на активности:  
Клуб на млади,  
неформално образование

Работно време:  
08:00 - 16:00



The Project is funded  
by the European Union



## Источен регион



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union



**Извиднички Одред „Армонија“ - Винаца**

ул. „Лацковички  
одред“ бр. 14  
Винаца

+389 78 453 970  
Е пошта  
scout.group.armonija  
@gmail.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
извиднички активности,  
неформално образование

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union





НВО КХАМ

Ул. Маршал Тито бр.  
69, Делчево

033 413-695  
Е пошта  
nvokhamdelcevo@g  
mail.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Младински активизам

Работно време:  
од понеделник до  
петок  
од 09:00 до 16:00



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union



Извиднички Одред „Ластовица“ - Кочани

Адреса: /

+389 77 511 350

Е пошта  
blagoj.petrov@yahoo.com

Целна група:  
млади од 11 - 18  
години

Вид на активности:  
извиднички активности,  
неформално образование

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за згрижување  
на лица со  
посебни  
потреби -  
Македонска  
Каменица**

Е пошта  
dneven\_cent  
ardelcevo@y  
ahoo.com

Број на  
корисници  
од 11 до 15

ул.  
Осоговска  
бр.4,  
Македонска  
Каменица

Вид на  
попреченост -  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
033 411-736  
Официјален  
контакт на  
ЈУМ ЦСР  
Делчево

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:30 до 15:30

Активности во центарот:  
Спортско-рекреативни  
активности  
Стекнување на животни  
вештини  
Едукативни и креативни  
работилници  
Социјализација



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за деца со  
аутизам Штип**

Е пошта  
jumcsrShtip@  
mtsp.gov.mk

Број на  
корисници  
од 6 до 10

ул. Крсте  
Мисирков  
бб, Штип

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
032 380-  
378

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:00 до  
15:00

Активности во центарот:  
Активности со родители  
Активности во локалната  
заедница  
Активности со  
корисниците



The Project is funded  
by the European Union





Фондација за развој на локалната заедница - Штип

Ул. Ванчо Прке бр.  
67/1, Штип

075/496-773

Е пошта  
mariana.angelova@fr  
lz.org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Едукативни активности

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00

Младински клуб Штип

Васил Главинов  
20 Штип

Тел. бр  
078 378 031

Е пошта  
dragana.mitrovikj@yahoo.com  
youthclubshтип@yahoo.com

Целна група:  
млади и деца

Вид на активности:  
Едукативни и креативни активности

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



Фондација за развој на локалната заедница

ул. Ванчо Прке  
бр.67/1, Штип

032/383-116  
Е пошта  
info@frlz.org.mk

Целна група:  
Млади лица

Вид на активности:  
Вклучување на младите во  
креирање на јавните политики и  
нивна доследна имплементација

Работно време:  
08:00-16:00



The Project is funded  
by the European Union



## Источен регион



The Project is funded  
by the European Union



Општинска организација Црвен Крст Дебар

ул. „Јанко  
Михајловски“ бб  
Дебар

045225324  
Е пошта  
debar@redcross.org.  
mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Клуб на млади  
неформално образование

Работно време:  
понеделник до петок  
од 08:00 до 16:00



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union



Здружение за развој и активизам „Аква“ Струга

ул. Климетица  
бр. 8 Струга

078 361 364

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Развој на вештини  
Стратешки развој во  
заедницата  
Клуб за млади

Работно време:  
понеделник до  
петок  
од 09:00 до 17:00

Општинска Организација Црвен Крст Охрид

ул. „Димитар  
Влахов“ бр. 52  
Охрид

046261909  
Е пошта  
ohrid@redcross.or  
g.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Клуб за млади

Работно време:  
понеделник до  
петок  
од 08:00 до 16:00



The Project is funded  
by the European Union



Младински совет Охрид

ул. „Кочо Рацин“  
бр. 39, Охрид

Е пошта  
mladinski совет\_oh  
@yahoo.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
едукативни, кретивни,  
превентивни

Работно време:  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
интелектуална  
или телесна  
попреченост -  
Манастирец**

Е пошта  
jumcsrMaked  
onskiBrod@mt  
sp.gov.mk

Број на  
корисници  
од 25 до 30

с.  
Манастирец,  
Македонски  
Брод

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
077 839-  
379

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
08:00 до  
16:00

Активности во центарот:  
Животни вештини  
Осамостојување  
Социјална инклузија



The Project is funded  
by the European Union







The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
умерена и  
тешка  
попреченост  
Гевгелија**

Е пошта  
dc.gevgelija@gmail.com

Број на  
корисници  
од 16 до 20

ул.  
Илинденска  
бб,  
Гевгелија

Вид на  
попреченост -  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
034 215-  
885

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:30 до  
16:30

Активности во центарот:

Стекнување животни  
вештини и  
осамостојување

Стекнување на културно-  
хигиенски навики

Работно оспособување

Развивање на говор

Психосоцијална помош

Интеграција во локална  
средина

Сексуално образование



The Project is funded  
by the European Union



Регионален центар за одржлив развој Гевгелија

ул. Маршал Тито  
бр.60, Гевгелија

078 853-363  
mivanahadzi@yahoo.com

Целна група:  
деца и млади

Вид на активности:  
Неформална едукација  
Младински активизам

Работно време:  
понеделник до  
петок од 09:00 до  
16:00

Општинска организација Црвен Крст Гевгелија

ул. „Горѓи Велков“  
бр. 12, Гевгелија

076/263-885;  
Е пошта  
gevgelija@redcross.mk

Целна група:  
деца и млади

Вид на активности:  
помош и поддршка на социјално  
загрозените лица, хуманитарни  
акции, крводарителски  
АКТИВНОСТИ

Работно време:  
09:00 до 16:00



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за лица со  
интелектуална  
или телесна  
попреченост -  
Струмица**

Е пошта  
jumcsrStrumica@mtsp.gov.mk

Број на корисници од 11 до 15

Ул. 11 Октомври бб,  
Струмица

Вид на попреченост-комбинирани пречки

Контакт телефон  
046 786 976

Работно време:  
понеделник до петок од  
08:00 до 16:00

Активности во центарот:  
Развој на животни вештини  
Изработка на накит



The Project is funded  
by the European Union



Центар за лица со интелектуална попреченост  
„Порака“

ул. Крушевска  
Република бр. 21,  
Струмица

071/311-804  
Е пошта  
sonja\_poraka@yahoo.com

Целна група:  
Лица со  
интелектуална  
попреченост

Вид на активности:  
Работна окупација, едукативни и  
креативни работилници,  
социјализација на лицата со  
попреченост

Работно време:  
14:00-16:00



The Project is funded  
by the European Union



## Скопски Регион

Е пошта  
zlatansremec  
@yahoo.com

Број на  
ученици  
над 100

**Посебно  
основно  
училиште "Д-р  
Златан Сремец"  
- Скопје**

Ул. Емил  
Зола бр. 5,  
Скопје

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
02 2770  
446

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:00 до  
15:30

Активности во училиштето:  
Регуларен едукативен  
процес  
Креативни работилници  
Посета на театарски  
претстави, музеи и  
фестивали



The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union





The Project is funded  
by the European Union





Е-пошта  
n.ohridski@ya  
hoo.com

Број на  
ученици  
над 100

**Државно  
средно  
училиште "Св.  
Наум  
Охридски" -  
Скопје**

Ул. Васил  
Горгов бр.  
476, Скопје

Вид на  
попреченост-  
Интелектуална  
попреченост

Контакт  
телефон  
02 3119-  
472

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
08:00 до  
15:30

Активности во училиштето:  
Регуларен едукативен процес  
Креативни работилници  
Спортско-рекреативни активности  
Уметнички секции и секции за глума  
Часови за традиционални танци



The Project is funded  
by the European Union



**Дневен центар  
за деца со  
аутизам -  
Скопје**

Е пошта  
dnevententa  
autizam@ya  
hoo.com

Број на  
корисници  
од 11 до 15

ул. Втора  
Македонска  
Бригада бб,  
Скопје

Вид на  
попреченост-  
комбинирани  
пречки

Контакт  
телефон  
076 381-  
819

Работно  
време:  
понеделник  
до петок од  
07:00 до  
17:00

Активности во центарот:  
Третман од стручни лица  
Сензорна соба



The Project is funded  
by the European Union



Сојуз на извидници на Македонија

ул. Јосиф  
Јосифовски бб,  
Скопје

070/213-556  
sim@scout.org.mk

Целна група:  
млади и деца

Вид на активности:  
Неформална едукација на млади  
преку примена на извиднички  
методи

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00

Здружение за социјални иновации „Асоцијација за развој на  
нови опции“ (АРНО)

Булевар ВМРО 1/2-7  
Скопје

077 855 832  
arno.mkd@gmail.com

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Претприемничко учење  
Социјално претприемништво  
Стручно образование

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



ЦЕФЕ Македонија

ул. Партизански  
одреди бр. 27/А/3,  
Скопје

078 201-854  
info@cefe.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Претприемништво  
Неформална едукација

Работно време:  
понеделник до петок  
од 09:00 до 15:00

Здружение за развој на ромската заедница Сумнал

ул. Славеј Планина  
бр. 19, Скопје

070 699-744  
maca.atanasova@g  
mail.com

Целна група:  
млади и деца од  
ромска  
НАЦИОНАЛНОСТ

Вид на активности:  
Ран детски развој  
Помош и поддршка при совладување  
на наставен материјал за деца од  
школска возраст

Работно време:  
понеделник до петок  
од 08:30 до 16:30



The Project is funded  
by the European Union



## Младински образовен форум

ул. Дренак бр. 34А  
Скопје

02 3139 692  
Е-пошта  
info@mof.org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Неформално образование  
Учиме право и Дебата  
Младински активизам  
Младински политики и информирање на  
млади

Работно време:  
понеделник до  
петок  
од 09:00 до 17:00 и  
сабота и недела  
од 12:00 до 16:00

## Здружение на правници Легал Тинк

Булевар Асном 15  
Скопје

Е-пошта  
legalthinkmk@hotmail  
.com

Целна група:  
млади и млади  
правници

Вид на активности:  
Едукативни активности од  
областа на правото

Работно време:  
понеделник до петок  
флексибилно



The Project is funded  
by the European Union



## Реактор - Истражување во акција

Ул. Франклин  
Рузвелт бр. 46-2/8,  
Скопје

02 3245-536  
Е пошта  
info@reactor@org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:  
Истражувања на локално и  
национално ниво  
Родова еднаквост, млади, урбан  
развој

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00

## ЛГБТИ - Центар за поддршка

Ул. Наум Наумовски  
Борче бр. 83 Скопје

02 3075 025  
Е пошта  
sehal@lgbti.mk

Целна група:  
ЛГБТИ

Вид на активности:  
Психосоцијална и правна помош  
Заштита од дискриминација,  
насилство и бездомништво  
Едукативни активности

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 07:00 до 15:00



The Project is funded  
by the European Union



Хелсиншки комитет за човекови права на Република  
Македонија

Ул. Наум Наумовски  
Борче бр. 83 Скопје

02 3119 073  
Е пошта  
helkom@mhc.org.mk

Целна група:  
сите

Вид на активности:  
Заштита на човековите права на сите  
граѓани

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 09:00 до 15:00

Центар за младински активизам ЦМА Крик

Ул. Караџица бр.6,  
Скопје

078 370-987  
Е пошта  
infokrikcenter@gmail.  
com

Целна група:  
Млади со и без  
попреченост

Вид на активности:  
Младински интегративни програми  
Активности на локално и меѓународно  
ниво  
Младински центар

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



## Сојуз за младинска работа

Ул. Караџица бр.6,  
Скопје

071343822

Е пошта  
vesna.ilievska@gmail.  
com

smr.sojuz@gmail.com

Целна група:  
Младински  
работници

Вид на активности:

Зајакнување на младинската работа  
и понудата на истата, што значи  
индиректна работа со млади, но без  
директна понуда на активности

Работно време:  
флексибилно

## Здружение на граѓани Младите Можат

Улица 4, број 49,  
1000 Скопје

078313931

Е пошта  
info@youthcan.org.mk

Целна група:  
млади

Вид на активности:

Обуки, работилници,  
истражувања, младински  
размени, тренинзи, можности за  
национални и интернационални  
мобилност на млади.

Работно време: од  
понеделник до  
петок  
од 10:00 до 18:00



The Project is funded  
by the European Union





Извиднички одред Методи Митовски - Брицо

Ул. Антон Попов,  
бр.2 О. Кисела Вода  
Во дворот на ОУ  
Кузман Јосифовски  
- Питу.

078 220 694  
Е пошта  
brico.scouting@gmail.  
com

Целна група:  
Деца од 7 до 14  
години

Вид на активности:  
неформално образование, спортски,  
логички, забавни.

Работно време:  
флексибилно

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина  
- Гоу Грин - Скопје

ул. Наум Охридски  
бр. 34 - Кисела Вода

02 3112 254  
Е пошта  
info@bidizelen.org

Целна група:  
Млади од 15 до 19  
години

Вид на активности:  
Предавања, работилници, семинари,  
протести, акции, пишување политики,  
тренинзи за вработување.

Работно време: од  
понеделник до  
сабота  
од 10:00 до 18:00



The Project is funded  
by the European Union



Европска Медицинска Студенска Асоцијација - EMCA

ул. „Атинска“ бр. 11 -  
Скопје

076472707  
Е пошта  
emscinfo@gmail.com

Целна група:  
Студенти по  
медицина

Вид на активности:  
едукативни, културни настани  
(евроинтеграции и култура), јавно  
здравје

Работно време:  
флексибилно

Волонтерски Центар Скопје

ул. „Емил Зола“ 3/3-1  
О. Кисела Вода

02 2772 095  
Е пошта  
vcs\_contact@yahoo.  
com

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
работилници, младински размени,  
обуки, волонтирање, неформално  
образование, работни кампови

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



Европски студентски форум - АЕГЕЕ Скопје

бул. „Крсте  
Мисирков“ ББ -  
Скопје

Е пошта  
info.aegeeskorje  
@gmail.com

Целна група:  
Млади

Вид на активности:  
Мобилност на млади  
Студентски настани (Европски, Културни)  
Неформално образование

Работно време:  
флексибилно

Здружение за дислексија Ајнштајн - Скопје

ул. „Христо  
Татарчев“ 11 бр. 11  
о. Кисела Вода

078 296 885  
Е пошта  
contact@disleksija.or  
g.mk

Целна група:  
наставници, млади

Вид на активности:  
обуки, неформално образование,  
едукација

Работно време: од  
понеделник до петок  
од 09:00 до 17:00



The Project is funded  
by the European Union



Прва детска амбасада „Меѓаши“

ул. Коста  
Новаковиќ бр. 22А,  
Скопје

02/2 465-316  
Е пошта  
info@childrenemb  
assy.org.mk

Целна група:  
Деца

Вид на активности:  
Заштита на правата

Работно време:  
08:00-16:00

Здружение „Асоцијација за правата на деца и  
младинци со посебни потреби „Ластовица“

ул. Јане  
Сандански бр. 35-  
5, Скопје

078/442-794  
Е пошта  
nvolastovica@yah  
oo.com

Целна група:  
Деца и младинци  
со попреченост

Вид на активности:  
Социјализација на децата и  
младите со посебни потреби

Работно време:  
08:00-16:00



The Project is funded  
by the European Union



Ајде Македонија

Бул. Филип Втори  
бр.2-2/50, Скопје

078/259-528  
Е пошта  
ajdemakedonija@  
gmail.com

Целна група:  
Маргинализиран  
и групи

Вид на активности:  
Донација на храна

Работно време:  
09:00-16:00




The Project is funded  
by the European Union



## Анализа на податоци

На првата табела можете да забележите дека од вкупно 89 исконтактирани организации кои нудат услуги за млади, речиси половина воопшто немале со работка со дневен центар или специјално училиште, а мал процент одговориле со „не знам“ на прашањето.

### Дали досега сте оствариле соработка со некој дневен центар за лица со попреченост или специјални училишта?



Табела 1

Од квалитативните податоци, соработките кои што постојат помеѓу организациите со дневните центри и специјалните училишта, во најголемиот број се базира на донации кон институциите, посети, контакти или идеи кои чекаат на реализација. Од друга страна, многу мал број на организации работат директно со вработените или корисниците/учениците на специјалните институции.




The Project is funded  
by the European Union



Понатаму, на следната табела можете да видите дали организациите кои нудат услуги за млади се заинтересирани да соработуваат директно со специјалните институции.

### Дали во иднина би сакале да соработувате со некој дневен центар или специјално училиште?



Табела 2

Од вкупно 89 организации, 85 се отворени и сакаат да соработуваат со специјалните институции, додека 4 од нив категорично одбиваат.

Од квалитативните податоци, организациите кои сакаат да соработуваат со специјалните институции, во минатото, но и сега, создаваат простор за можна соработка помеѓу засегнатите страни со цел доближување на активностите кон младите лица со попреченост и подобрување на квалитетот на активностите кои тие ги посетуваат.

Организации кои се изјаснија дека во моментот оваа категорија на млади не им спаѓа во фокусот на работата и не очекуваат во блиска иднина да се најде во плановите за работа.




The Project is funded  
by the European Union



На табелата број 3, можете да ги погледнете широките или поспецифични таргет групи на организациите кои нудат услуги за млади.

### Со која таргет група работите?



Од страна на дневните центри за лица со попреченост, можеме да ги видиме следните информации. Бројот на корисници во зависност од капацитетот на дневниот центар може да биде различен.




The Project is funded  
by the European Union





## Број на корисници



Табела 3




The Project is funded  
by the European Union



Од вкупно 27 дневни центри низ државата, помалку од половина досега оствариле некаква соработка со организација која нуди услуги за млади (табела 4). Од квалитативните податоци, можеме да заклучиме дека овие соработки придонеле за испорачување на младинска работа до лицата со попреченост и со тоа се зголемила вклученоста на младите лица со попреченост во активностите на овие неколку организации. Како што е наведено во делот за организациите, најголем дел од активностите кои биле предмет на соработките се од хуманитарен карактер, што не придонесува за подобрување на пристапот кон активности.

### Дали досега сте соработувале со некоја организација која нуди услуги за млади?



Табела 4

Од страна на дневните центри за лица со попреченост е искажано задоволство од соработката со организациите кои нудат услуги за млади. Сите одговорија дека подготвуваат нови или суште имаат во тек заеднички активности.




The Project is funded  
by the European Union



Сите исконтактирани дневни центри се отворени и би сакале да соработуваат со организација која нуди услуги за млади во иднина(табела 5).

Дали би сакале во иднина да соработувате во организација која нуди услуги за млади?



Табела 5


Специјалните училишта на ниво на Република Македонија, генерално се отворени за соработка и мнозинството од нив веќе имаат остварено соработка со организации кои нудат услуги за млади(табела6). Сите соработки се на ниво на испорачување на младинска работа на учениците и вон-школски активности.



The Project is funded  
by the European Union



Дали до сега сте соработувале со организација која нуди услуги за млади?



Табела 6

Исто како и дневните центри, 100% од специјалните училишта би сакале во иднина да соработуваат со организација која нуди услуги за млади.



The Project is funded  
by the European Union



## Заклучок

Во текот на мапирањето се исконтактирани 89 организации кои нудат услуги за млади и 27 дневни центри од цела Македонија или вкупно 116 субјекти кои беа предмет на ова мапирање.

Прашалниците беа составени во насока на прибирање квантитативни, но и квалитативни информации. Од собраните квантитативни податоци од организациите кои нудат услуги за млади, дневните центри и специјалните училишта, генерално може да се заклучи и да се потврди претпоставката дека помеѓу овие чинители соработката на ниво на споделување активности е многу мала или воопшто ја нема. Генерално, активностите кои ги поврзуваат чинителите се во насока на подобрување на условите за функционирање на државните установи или хуманитарни активности. Она што недостасува е разбирањето дека корисниците на специјалните институции имаат потреба од повеќе активности поврзани со младинска работа и доживотно учење, а организациите кои нудат услуги за млади се токму тие кои можат да понудат ваков тип на активности. Немањето доволно иноформации, вештини и искуство, претставува пречка за вклучувањето на младите лица со попреченост во тековните активности на граѓанските организации. Од друга страна пак, специјалните институции немаат доволно ресурси за да ги развијат капацитетите за примена на младинската работа во самите институции. Сепак, мнозинството од чинителите се заинтересирани за продлабочување на соработката и заедничка понуда на услуги за млади. Со ова би се придонело кон подобрување на квалитетот и зголемување на понудата на младинска работа, како и поголема вклученост на младите лица со попреченост во активностите.



The Project is funded  
by the European Union



## Препораки

По заклучоците кои ги извадивме по обработка на податоците собрани од засегнатите чинители кои беа предмет на мапирањето, препораките кои произлегуваат се:

1. Организациите кои нудат услуги за млади да ги пренасочат своите активности во соработките со специјалните институции од хуманитарни во испорачување на активности кои ги нудат на пошироката група на млади
2. Специјалните институции и организациите да создадат механизми за вмрежување преку кои би се откриле потребите на младите лица со попреченост и би се пристапило кон нивно вклучување во активностите на организациите.
3. Засегнатите чинители да создадат механизми за размена на практики со што би се зголемиле взаемните капацитети за работа со мешани групи на млади и квалитетот на испорачување на активностите.

Овој документ може да послужи како база на информации за идна соработка и темел на поставување механизми за соработка, вмрежување и размена на искуства и практики.



The Project is funded  
by the European Union

